




Добродојдовте во јулскиот билтен.

Со задоволство го објавуваме неодамнешното лансирање на сосема нова и двојазична локална веб-страница која има за цел да ја зајакне комуникацијата со сите наши чинители. Веб-страницата, која е изработена со цел да обезбеди најнови информации за проектот Иловица на македонски и на англиски јазик, домаќин е на сите наши најнови соопштенија за печат за проектот Иловица, како и нашите билтени и презентации. Веб-страницата исто така им овозможува да поставуваат прашања за проектот и на оние кои не се во можност да го посетат нашиот локален информативен центар. За нас значаен е отворениот дијалог со сите наши чинители и ги охрабруваме читателите за да дознаат повеќе да ја посетат

www.euromax-ilovitza.mk.

Исто така, секојдневно и топло ги пречекуваме посетителите во нашиот информативен центар каде се дискутира за сите аспекти на развој на проектот. За нас добредојдена е можноста постојано и целосно да ги информираме членовите на локалната заедница за нашите планови за развој како и да дискутираме за резултатите од нашата предфизибилити студија која неодамна беше објавена. Во Македонија, објавувањето на резултатите од ПФС уживаше огромна покриеност од страна на медиумите, и тоа како од печатените, така и од страна на онлајн вестите, а исто така се емитуваше и на две национални телевизии – 24 вести и MTV и на еден локален канал – ТВ Вис.



Најнови активности:

> Лансирана е сосема нова и двојазична веб-страница – Ве молиме посетете ја www.euromax-ilovitza.mk

> Во тек е изградбата на нов селски плоштад во село Иловица.

> Нашите билтени се објавуваат секој месец директно на нашата веб-страница и до нив може да се пристапи преку следниот линк: <http://www.euromaxresources.com/investors/newsletters.aspx>



Во Иловица моментално се гради нов училиштен двор, проект кој е поддржан од страна на Еуромакс.



Тестирање на примероци на вода земени од еден од бунарите во селото Иловица.



Поглед од запад накај ридот каде е лоцирано наоѓалиштето Иловица.

Контактирајте со нас

Euromax Resources
Петти кат, 12 Berkeley St,
London, W1J 8DS
E: info@euromaxresources.co.uk
T: +44(0)20 3667 2970
www.euromaxresources.com

Поставете прашање на ГИД на:

<http://www.euromaxresources.com/about-us/ask-the-ceo.aspx>

По отворањето на нова спортска сала за локалното училиште, во процес на градење е и нов влез и нов училиштен двор – Ве молиме видете ги фотографиите (лево). Завршните детали на овој проект вклучуваат изградба на пристапни патеки од бетонски плочки и тревни површини. Оваа изградба е поддржана од страна на Еуромакс и ќе биде завршена во текот на наредните недели. Работата околу изградбата ја врши локален изведувач, селото ќе добие значително поубав лик што ќе биде од корист за пошироката заедница.

По објавувањето на ПФС резултатите на 5-ти јуни 2014 година, со задоволство потврдуваме дека техничкиот извештај усогласен со NI 43-101 во однос на ПФС и првичните резерви руда за проектот е поднесен во SEDAR, а исто така е достапен и за разгледување на веб-страницата на компанијата www.euromaxresources.com

Нашиот македонски технички тим се подготвува за започнување со работа на терен во врска со претстојната ФС. Во меѓувреме корпоративниот технички тим составува покани за добивање понуди за склучување на договори за инженеринг во врска со ФС.

Состаноците на нашиот технички советодавен комитет (ТСК) се одвиваат добро и презадоволни бевме што Зоран Панов беше во можност да присуствува на последниот наш

состанок во Скопје. Г-дин Панов е професор по истражување на факултетот за рударство и геологија при штипскиот универзитет и е добро познат експерт за површинска експлоатација. Исто така, со задоволство потврдуваме дека тој ќе се приклучи на ТСК како постојан член на тимот давајќи непосреден придонес и со нетрпение очекуваме да работиме со него.

Мониторингот на површинските води минатиот месец вклучи, собирање на 30 примероци од површинските и од подземните води кои беа испратени на анализа во лабораторијата во Велика Британија – ова е завршено на тримесечна основа како дополние на мониторингот на дождомерите и протокот на реките кои се вршат секојдневно.

Нашата компанија за истражување во Бугарија беше доста зафатена овој месец со дупчење од 3.600 метри, над 900 метри раскопи и подготовка на над 1.120 примероци, притоа ставајќи на карта над 4 километри квадратни.

Во меѓувреме во Србија бевме почестени што канадскиот амбасадор Роман Вашчук покани претставници на Еуромакс да му се придружат на први јули на приемот во Белград по повод одбележувањето на Денот на Канада.

Информациите содржани во овој билтен се точни, како и датумот на билтенот не можат да бидат заменети со подоцнежните откривања или околности. Ве молиме погледнете ја страницата за Одрекување од одговорноста на веб-страницата на Еуромакс за целосните услови кои се применуваат за вашето користење на овој билтен.